

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 245

13 октомври 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3183. Одлука за распишување Оглас за именување на еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес...	2	3191. Решение за разрешување од должноста член на Националната комисија за учебници.....	4
3184. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија	2	3192. Решение за разрешување од должноста член на Одборот за акредитација на високото образование.....	4
3185. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.....	3	3193. Решение за именување в.д. директор на Државниот управен инспекторат.....	4
3186. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....	3	3194. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес.....	4
3187. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	3	3195. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп	5
3188. Решение за разрешување од должноста член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државното музичко училиште - Битола	3	3196. Решение за доделување на селекционерско право.....	5
3189. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта	3	3197. Решение за одбивање на доделување на селекционерско право	5
3190. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија.....	4	3198. Одлука од Уставниот суд на Република Северна Македонија	6
		3199. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Германија	6

Стр.	Стр.
3200. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручно оспобување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација.....	7
3201. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт	9
3202. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец септември 2020 година	11
Огласен дел	1-100

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3183.

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/2008, 215/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.178/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС

1. Се огласува именување на еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес.

2. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес, може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови: да е државјанин на Република Северна Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата.

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство пријавата со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги поднесат до архивата на Владата на Република Северна Македонија Бул.„Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со назнака: „За Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес“, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Вечер“ и „Коха“.

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Вечер“ и „Коха“.

Бр. 20-9345/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3184.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018, 234/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019, 147/2019, 262/2019, 278/2019, 26/2020, 29/2020 и 237/2020), во табелата алинејата „директор на Затвор Прилеп-2,7“, се менуваат и гласи:

–„директор на Казнено поправен дом Прилеп -2,9“ .

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9347/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3185.

Врз основа на член 190 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО**

1. Од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, се разрешува Сања Јовановска, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-849/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3186.

Врз основа на член 190 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА**

1. Од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица, се разрешува Елица Божинова, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-1484/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3187.

Врз основа на член 183 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО**

1. Од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово, претставник на основачот се разрешува Фатмир Таири, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-1621/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3188.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ – БИТОЛА**

1. Од должноста член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното музичко училиште – Битола, се разрешува Даниела Петковска, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-1692/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3189.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, се разрешува Тања Томиќ, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-8318/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3190.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија, се разрешува Маја Владимирова, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-8601/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3191.

Врз основа на член 7 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ**

1. Од должноста член на Националната комисија за учебници од редот на високообразовните и научните установи од областа на природните науки, математика и техника, се разрешува доц. д-р Башким Зибери, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 -8682/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3192.

Врз основа на член 47 став 2 алинея 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Од должноста член на Одборот за акредитација на високото образование се разрешува проф. Христина Спасевска, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-8711/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3193.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015, 53/2016 и 11/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За вршител на должноста директор на Државниот управен инспекторат, орган во состав на Министерството за информатичко општество и администрација, се именува Кети Василеска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9342/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3194.

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 1 и став 2 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС**

1. На Борче Пинев, му се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес, поради смрт.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9344/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3195.

Врз основа на член 190 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП**

1. Од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп, се разрешува Златко Трајкоски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9348/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****3196.**

Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство врз основа на член 14 став 1 од Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/09), а во врска со Пријава бр. 109-69/1 од 06.03.2019 година и дополна 109-109/1 од 29.03.2019 година, на правното лице “Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) Париз-Република Франција преку полномошник адвокат Драган Тоневски од Скопје, за доделување на селекционерско право, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИОНЕРСКО ПРАВО**

1. Се доделува селекционерско право на подносителот на пријавата “Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) Париз-Република Франција за сорта круша – (Pirus Communis) пријавена под име “Serupa”.

2. Селекционерското право се доделува за период од 25 години од денот на влегувањето во сила на ова Решение.

3. Опфатот на доделеното селекционерско право се утврдува согласно членот 16 од Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/09).

4. За доделеното селекционерско право носителот на правото е должен да плаќа годишен надоместок за одржување на сортата согласно член 3 од Правилникот за висината на трошоците за доделување на селекционерското право и за висината на надоместокот за одржување на селекционерското право (Службен Весник на Република Македонија бр.66/11).

5. Ова Решение се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Образложение

Правното лице “Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) од Париз-Република Франција, преку полномошник адвокат Драган Тоневски бул.Кочо Рацин бр.14/4-13, Скопје поднесе Пријава бр. 109-69/1 од 06.03.2019 година за доделување на селекционерско право на подносителот за сорта круша – (Pirus Communis) пријавена под име “Serupa”.

По извршената проверка за усогласеност со условите утврдени во членовите од 5 до 9 од Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/09), утврдено е дека пријавената сорта е нова во смисла на членот 6 став (1), став (3) и став (4) од Законот односно истата не е продадена или на друг начин откриена пред трети лица на територијата на република Северна Македонија не подолго од една година од датумот на поднесување на пријавата, како и дека во смисла на членовите од 7 до 9 од Законот пријавената сорта е различна, еднообразна и стабилна согласно испитување (DUS тест) организирано и доставено од страна на подносителот на Пријавата.

Предвид на погоре наведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Бр.110-171/1
12 мај 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

3197.

Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство врз основа на член 14 став 1 од Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/09), а во врска со Пријава бр. 109-229/1 од 05.08.2019 година од Оддел за земјоделство на Западна Австралија (Western Australian Agriculture Authority, South Perth, Australia), преку полномошник адвокатско друштво Поповски и партнери од Скопје, за доделување на селекционерско право, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
СЕЛЕКЦИОНЕРСКО ПРАВО

1. Се одбива доделување на селекционерско право на подносителот на пријавата Оддел за земјоделство на Западна Австралија (Western Australian Agriculture Authority, South Perth, Australia, за сорта јабољко пријавена под име Malus domestica-ANABP 01.

2. Ова Решение се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Образложение

Оддел за земјоделство на Западна Австралија, Барон Хеј Корт 3-Перт (Western Australian Agriculture Authority, South Perth, Australia), преку полномошник адвокатско друштво „Поповски и партнери“ ул.Никола Вапцаров бр.2-4 Скопје, поднесе Пријава бр. 109-229/1 од 05.08.2019 година за доделување на селекционерско право на подносителот за сорта јабољко пријавена под име Malus domestica-ANABP 01.

По извршената проверка за усогласеност со условите утврдени во членовите од 5 до 9 од Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/09), утврдено е дека за пријавената сорта во смисла на членовите од 7 до 9 од Законот не е доставен доказ дека истата е различна, еднообразна и стабилна согласно спроведено конечно испитување (DUS тест) односно во прилог на Пријавата доставен е времен извештај за извршено техничко испитување на сортата согласно Конвенцијата за заштита на нови сорти (UPOV).

Предвид на погоре наведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Бр.110-170/1
6 мај 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3198.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019 и 14/2020), Уставниот суд на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 октомври 2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1. За генерален секретар на Уставниот суд на Република Северна Македонија, се назначува Александар Лазов, досегашен генерален секретар на Уставниот суд на Република Северна Македонија, сметано од 5 октомври 2020 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Су.бр. 578/20
1 октомври 2020 година
Скопје

Претседател,
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

3199.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Германија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 234/20), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 2320/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

1. Во регионот Oder-Spree, следните општини:

- општина Grunow-Dammendorf,
- општина Mixdorf,
- општина Siehdichum,
- општина Schlaubetal,
- општина Neuzelle,
- општина Neißemünde,
- општина Lawitz,
- општина Eisenhüttenstadt,
- општина Vogelsang,
- општина Zeltendorf,

- општина Wiesenau,
- општина Müllrose,
- општина Groß Lindow,
- општина Brieskow-Finkenheerd,
- општина Briesen со дистриктот Biegen,
- општина Jakobsdorf со дистриктот Petersdorf (B), Sieversdorf, Pillgram и Jacobsdorf и
- општина Friedland со дистриктите Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz и Oelsen.

2. Во регионот Dahme-Spreewald, следните општини:

- општина Jamlitz и
- општина Lieberose со дистриктите Goschen, Blasdorf, Lieberose и Trebitz.

3. Во регионот Spree-Neiße, следните општини:

- општина Turow-Preilack со дистриктот Preilack,
- општина Tauer,
- општина Schenkendöbern,
- општина Guben,
- Gemeinde Jänschwalde со дистриктите Jänschwalde и Drewitz и
- општина Peitz.

4. Во регионот Märkisch-Oderland, следните општини:

- општина Neutrebbin со дистриктите Altbarnim и Wuschewier,
- општина Neuhardenberg со дистриктите Neuhardenberg, Quappendorf, Wulkow bei Trebnitz,
- општина Vierlinden со дистриктите Alt Rosental, Görlsdorf, Diedersdorf, Neuentempel, Marxdorf и Friedersdorf,
- општина Letschin,
- општина Gusow-Platkow,
- општина Seelow,
- општина Zechin,
- општина Bleyen-Genschmar,
- општина Golzow,
- општина Vorland,
- општина Alt Tucheband,
- општина Lindendorf,
- општина Reitwein,
- општина Podelzig,
- општина Lebus,
- општина Fichtenhöhe,
- општина Lietzen,
- општина Falkenhagen (Mark),
- општина Zeschdorf и
- општина Treplin.

5. Регион на независниот град Frankfurt (Oder)

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

3200.

Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, КОНТРОЛА И МОНИТОРИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА, ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/09, 139/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 111/19), во членот 9 став (1) точката 2) се менува и гласи:

“2) за ATSEP техничар да има најмалку средно гимназиско образование или четиригодишно стручно образование од машинска, електротехничка или сообраќајна струка, односно за ATSEP инженер високо образование од следните научно - истражувачки полиња: информатика, електротехника, електромашинство, електроника и автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, машинство, сообраќај и транспорт и телекомуникационо инженерство;”

Во точката 3) по зборот “способност“ се додава зборот “најмалку“.

Во ставот (4) точката 2) се менува и гласи:

“2) да има најмалку пет години работно искуство од стекнување на дозволата.”

Член 2

Во членот 20 во ставот (2) зборовите: “средно образование од електротехничка струка од соодветните насоки: електроника и телекомуникации, енергетика, компјутерска техника и автоматика” се заменуваат со зборовите: “средно гимназиско образование или четиригодишно стручно образование од машинска, електротехничка или сообраќајна струка”.

Во ставот (3) зборовите: “високо образование од електротехничка струка од соодветните насоки: електроника и телекомуникации, електроенергетика, индустриска електроенергетика и автоматика, компјутерска техника, информатика и автоматика” се заменуваат со зборовите: “високо образование од следните научно - истражувачки полиња: информатика, електротехника, електромашинство, електроника и автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, машинство, сообраќај и транспорт и телекомуникационо инженерство”.

Во ставот (4) зборовите: “на дозвола или” се бришат.

Во точката 1) по зборот: “систем” се додаваат зборовите: “согласно член 34 став (1) на овој правилник”.

Точката 2) се менува и гласи:

“2) за овластување тип Б - најмалку три години на работа на одредено оперативно техничко средство, уред или систем согласно член 34 став (2) на овој правилник.”

Член 3

Во членот 24 ставот (3) се менува и гласи:

“Практичниот дел од испитот опфаќа практична проверка на стекнатите знаења во работа во одредена единица на воздухопловна техника, односно со одредено оперативно техничко средство, уред или систем.”

Член 4

Членот 28 се менува и гласи:

“ Испитот за стекнување на дозвола на ATSEP персонал во системот на воздухопловна навигација, се состои од:

1) Теоретски дел

1.1. технички средства, уреди и системи за давање на услуги на воздухопловна навигација – основни принципи, поделба и намена;

1.2. воздухопловни прописи;

1.3. систем на воздухопловна навигација;

1.4. човечки фактор (Human Factors);

1.5. основни принципи на системот за безбедност (Safety System);

1.6. стручна терминологија на англиски јазик.

2) Практичен дел

2.1. идентификување на системот во соодветната единица на воздухопловна техника, согласно квалификационата обука од член 11 став (2) на овој правилник;

2.2. идентификување на влезно-излезните елементи на системот во соодветната единица на воздухопловна техника, согласно квалификационата обука од член 11 став (2) на овој правилник.”

Член 5

Во членот 32 став (1) точката 2) се менува и гласи:

“2) Да поседува доказ за завршено средно гимназиско образование или четиригодишно стручно образование од машинска, електротехничка или сообраќајна струка;”.

Во точката 5) по зборот “способност” се додава зборот “најмалку”.

Член 6

Во членот 37 по зборот: “доколку” се додаваат зборовите: “во рок од шест месеци од завршување на обуката”.

Член 7

Во членот 39 став (2) во воведната реченица по зборот: “дозволата” се додаваат зборовите: “во која е впишано најмалку едно овластување за работа на одредено оперативно техничко средство, уред или систем”.

Во алинејата 1 по зборот “способност” се додава зборот “најмалку”.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на дозволата во која не е впишано овластување за работа на одредено оперативно техничко средство, уред или систем, треба да обезбеди лекарско уверение за здравствена способност најмалку класа 4 и доказ за најмалку шест месеци работно искуство во единица на воздухопловна техника.”

Член 8

Во членот 45 во ставот (2) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“- Доказ за завршена обука не постар од три месеци;”.

Во ставот (3) во алинејата 2 по зборот: “персонал” се додаваат зборовите: “не постара од три месеци;”.

Во ставот (4) во алинејата 3 по зборот “способност” се додава зборот “најмалку”.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-622/9
6 октомври 2020 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р **Томислав Тунтев**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3201.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13.10.2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	59,50 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	61,50 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	50,50 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	50,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	26,863 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно со овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, коишто изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	19,367 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	21,035 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	18,272 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	18,262 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	19,375 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,645 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,672 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,324 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,324 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што сог-

ласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:

- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	
- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	
- Дизел гориво -	-	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	
- Масло за горење -	-	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	23,692 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	
- Моторен бензин -	-	23,692 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	
- Дизел гориво -	-	18,121 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	
- Масло за горење -	-	18,121 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	
- Мазут М-1 НС	-	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 14.10.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Бр. 02-2088/1
13 октомври 2020 година
Скопје

Нë базë тë нëнит 24, параграфи 1, пика 1, нëнпика 16 дхе нëнит 149 тë Лигит тë Енергетикëс (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 дхе “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) дхе нëнит 8 тë Ррегullores сë Formulimit тë Çmimeve мë тë Ларта тë Шитjes мë Пакичë тë Derivateve тë Ndryshme тë Нафтëс дхе тë Лëндëвë Дјегëсë тë Transportit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20 дхе 133/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës дхе i Shërbimeve тë Ужит тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, нë seancën e mbajtur мë 13.10.2020, mori

V E N D I M

**PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA
TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË NAFTËS
DHE TË LËNDËVE DJEGËSE PËR TRANSPORT**

Neni 1

(1) Çmimet мë тë ларта тë shitjes мë пакичë тë derivateve тë нафтëс дхе тë лëндëвë дјегëсë пëр transport janë:

- Benzinë motori -	-	59,50 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 95	-	
- Benzinë motori -	-	61,50 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98	-	
- Naftë motori –	-	50,50 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V)	-	
- Vaj djegieje – EKSTRA I	-	50,50 (denarë/litër)
LEHTË 1 (EL-1)	-	
- Mazut M-1 SU	-	26,863 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët мë shumicë дхе tregtarët мë пакичë тë derivateve тë нафтëс дхе лëндëвë дјегëсë пëр transport mund тë formulojnë çmime тë derivateve тë ndryshme тë нафтëс дхе тë лëндëвë дјегëсë пëр transport edhe мë тë улëта се çmimet мë тë ларта тë пërcaktuara нë параграфин (1) тë кëtij нени.

(3) Çmimet мë тë ларта тë shitjes мë пакичë тë formuluara нë pajtueshmëri мë параграфин (1) тë кëtij нени, пëрвeç çmimit пëр mazut M-1 SU, vlejнë пëр franko stacione тë pompimit, ndërsa çmimi i mazutit M-1 SU vlen пëр deponime franko тë tregtarit мë shumicë тë derivateve тë нафтëс дхе тë лëндëвë дјегëсë пëр transport brenda vendit.

(4) Te çmimet мë тë ларта тë shitjes мë пакичë тë formuluara нë pajtueshmëri мë кëtë nen, пërfshihet edhe tatimi i vlerës së shtuar нë pajtueshmëri мë Ligjin e Tatimit тë Vlerës së Shtuar.

Neni 2

(1) Në çmimet мë тë ларта тë shitjes мë пакичë тë derivateve тë нафтëс дхе тë лëндëвë дјегëсë пëр transport тë пërcaktuara нë nenin 1 тë кëtij vendimi, janë тë пërfshira edhe çmimet мë тë ларта тë blerjes, тë cilat arrijнë vlerë prej:

- Benzinë motori -	-	19,367 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 95	-	
- Benzinë motori -	-	21,035 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98	-	
- Naftë motori –	-	18,272 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V)	-	
- Vaj djegieje – EKSTRA I	-	18,262 (denarë/litër)
LEHTË 1 (EL-1)	-	
- Mazut M-1 SU	-	19,375 (denarë/kilogram)

Neni 3

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi është i përfshirë edhe kompensimi i shpenzimeve për punë nëpërmjet depos dhe marzhës tregtare, që për eurosUPER BS-95 është 5,645 denarë/litër, për eurosUPER BS-98 është 5,672 denarë/litër, për euroDIZEL BS (D-E V) është 5,324 denarë/litër, për ekstra të lehtë 1 (EL-1) është 5,324 denarë/litër, ndërkaq për mazut M-1 SU kompensimi është 2,500 denarë/kilogram.

Neni 4

Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, me përjashtim të mazutit M-1 SU, përfshijnë edhe kompensimin për shpenzimet e transportit nga depoja deri te pompata e benzinës në vlerë prej 0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.

Neni 5

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe kompensimi për financim të aktivitetëve nga fusha e mjedisit jetësor, të cilin në pajtueshmëri me nenin 184, paragrafi (2), nënpika 2 të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar me këtë ligj:

- Benzinë motori -	-	0,080 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 95	-	
- Benzinë motori -	-	0,080 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98	-	
- Naftë motori –	-	0,030 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V)	-	
- Vaj djegieje – EKSTRA I	-	0,040 (denarë/litër)
LEHTË 1 (EL-1)	-	
- Mazut M-1 SU	-	0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe kompensimi për rezerva të obligueshme të naftës dhe të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Obligueshme të Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të derivateve të naftës:

- Benzinë motori -	-	0,890 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 95	-	
- Benzinë motori -	-	0,890 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98	-	
- Naftë motori -	-	0,300 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V)	-	
- Vaj djegieje - EKSTRA I	-	0,300 (denarë/litër)
LEHTË 1 (EL-1)	-	
- Mazut M-1 SU	-	0,740 (denarë/kilogram)

Neni 7

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, akcizat që i paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat për akciza, kanë këtë vlerë:

- Benzinë motori -	-	23,692 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 95	-	
- Benzinë motori -	-	23,692 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98	-	
- Naftë motori -	-	18,121 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V)	-	
- Vaj djegieje - EKSTRA I	-	18,121 (denarë/litër)
LEHTË 1 (EL-1)	-	
- Mazut M-1 SU	-	0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërkaq do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 14.10.2020 dhe do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nr. 02-2088/1
13.10.2020
Shkup

Kryetari i Komisionit Rregullator
të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

3202.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот на државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20) Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Северна Македонија во периодот јануари-септември 2020 година, во однос на просечните цени на мало во 2019 година, изнесува 0.3 %.

Директор
Апостол Симовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020245